

Сите патишта водат кон РИМ

Авион / 4 дена / 3 ноќевања

15 Март (Четврток) СКОПЈЕ - РИМ

Состанок на групата на аеродром Александар Велики во 11:40 часот. Лет за Рим во 13:15 часот. Слетување во Рим во 15.00 часот. Трасфер за до Рим и панорамско разгледување на градот: Плоштадот Дел Пополо, Виа Дел Корсо, Плоштадот Венеција со споменикот на Виктор Емануеле, мостовите на Тибар, Палатата на Правдата, Тврдината Сан Ангело, Црквата Св. Петар...Трансфер до хотелот и сместување. Вечерта слободна програма, можност да се почувствува атмосферата во италијанските кафулињата или ресторани. Ноќевање.

16 Март (Петок) РИМ – ВАТИКАН - ТИВОЛИ

Појадок. Препорачуваме факултативна посета на Ватикан: Ватиканските музеи со восхитливите колекции на слики, скулптури, стари мапи и таписерии, Систинска капела чиј свод е украсен од Микеланџело со уникатни ремек дела и најголемата Црква на светот Св. Петар.... Во попладневните часови препорачуваме факултативна посета на паркот Тиволи со прекрасната Вила Д'Есте - ренесансната палата од 16 век со своите илјада фонтани. Ноќевање.

17 Март (Сабота) РИМ

Појадок. Прошетка низ центарот на Рим, уживање во убавините на градот: Шпанските скали, познати како "дневна соба на градот", Фонтаната Ди Треви и легендата за фрлање паричка за повторно враќање во Рим, Пантеон, прекрасниот плоштад Кампидољо, Римскиот Форум, Колосеумот, Црквата Св. Петар во ланци со статуата Мојсие – познатото дело на Микеланџело, Црквата Св. Климент... Вечерта, факултативно, прошетка по боемскиот квартал Транстевере и вечера во национален ресторан – траторија, со мени од италијанската кујна. Ноќевање.

18 Март (Недела) РИМ – СКОПЈЕ

Појадок. Слободно време за прошетки и шопинг. Организиран трансфер до аеродромот во Рим. Полетување за Скопје во 15.30 часот. Пристигнување во Скопје во 17.05 часот.

Цена во предпродажба до 25 декември: 249 евра (15.440 мкд)

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 299 евра (18.540 денари)



Head office
6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311
email: info@skala-travel.com
www.skala-travel.com



SkalaTravel
one step further

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз: Скопје – Рим - Скопје со Визер
- Кабинска тоба со димензии 55x40x23 до 10кг
- Трансфер аеродром – хотел - аеродром
- Сместување во хотел Порта Маџоре на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран панорамски разглед на градот
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Аеродромски такси 3.700 денари
- Туристичка такса 750 мкд (се плаќа во агенција)
- Багаж – чекиран куфер до 20кг – 2.500 мкд
- Факултативни излети:
- Посета на Ватикан со локален водич и влезница
- Организиран пешачка прошетка низ центарот на Рим 15 евра
- Посета на Тиволи со локален водич и влезница
- Факултативна вечера во ресторан
- Влезници во музеите и културно историските споменици
- Карти за локален превоз (метро)
- Патничко – здравствено осигурување

Напомена:

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници. За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи. За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.

За овој програм важат Опшите Услови на патување на СКТМ
Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето

Начини на плаќање:

Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата (важи и за цената во предпродажба). Остатокот од аранжманот се доплатува на 7дена пред поаѓање.

Општи напомени за патување:

Т.А. го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.

За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата. Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на распоредот во програмата во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл

Head office

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311

email: info@skala-travel.com

www.skala-travel.com

